



## ДЕЛОВНИ ТЕНДЕНЦИИ - BUSINESS TENDENCY

### СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE

#### Деловни тенденции во преработувачката индустрија, декември 2020 година

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во декември 2020 година е зголемен за 0.2 процентни поени во однос на ноември 2020 година и изнесува 13.7, а во однос на декември 2019 година е намален за 8.5 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на производството со порачки во декември 2020, во однос на ноември 2020 година, е поповолна, очекувањата за обемот на производството во наредните три месеци се поповолни во однос на претходниот месец, а залихите на готовите производи се зголемени.

Оценката за економската состојба на деловните субјекти во декември 2020 година е поповолна во однос на претходниот месец, а понеповолна во однос на декември 2019 година. Се очекува бројот на вработените да се зголеми.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во декември 2020 година изнесува 69.2 % од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имаат следните фактори: недоволната странска побарувачка со 21.3 %, неизвесното економско опкружување со 18.9 %, недостигот на квалификувана работна сила со 15.7 % и недоволната домашна побарувачка со 13.8 %.

#### Business tendencies in manufacturing industry in December 2020

The managers of the business entities assessed that the confidence indicator in manufacturing industry in December 2020, standing at 13.7, is 0.2 percentage points higher compared to December 2020 and 8.5 percentage points lower compared to December 2019.

The situation with the current volume of production orders in December 2020 is more favourable compared to the previous month, the expectations for the production volume for the next three months are more favourable, and the stocks of finish goods are increased.


The estimation of the economic situation is more satisfactory compared to the previous month, but less satisfactory compared to December 2019. The number of employees is expected to increase.

The average capacity utilization level of the business entities in December 2020 increased to 69.2% of normal utilization.


The factors that had the greatest influence on limiting the production volume in December 2020 were: insufficient foreign demand with 21.3%, uncertainty of the economic environment with 18.9%, shortage of skilled labour with 15.7%, and insufficient domestic demand with 13.8%.



**Г-01: Индикатор на доверба во преработувачката индустрија, декември 2020 година**  
**G-01: Confidence indicator in manufacturing industry, December 2020**




**Г-02: Оценка за сегашната економска состојба на деловните субјекти и очекувања за бројот на вработените**  
**G-02: Current business situation and expectations for the number of employees**






**Г-03: Просечно искористување на капацитетите на деловните субјекти (во %)**  
**G-03: Average level of capacity utilization of the business entities (in %)**



**Г-04: Ограничувачки фактори за зголемување на производството во %**  
**G-04: Limitation factors for increasing the production (in %)**



Подетални информации може да најдете на веб-страницата на Државниот завод за статистика.  
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.

Издавач: Државен завод за статистика  
Скопје, „Даме Груев“ 4, Факс: 02 3111 336  
Подготвила: Тања Трајковска  
Publisher: State Statistical Office  
Skopje, Dame Gruev 4, Fax: +389 2 3111 336  
Prepared by: Tanja Trajkovska

Кориснички барања  
Телефон: 02 3295 741  
Ел.пошта: info@stat.gov.mk  
User requests  
Tel: +389 2 3295 741  
E-mail: info@stat.gov.mk

Прашања и информации  
Телефон: 02 3295 666  
Ел.пошта: press@stat.gov.mk  
Enquiries and information  
Tel: +389 2 3295 666  
E-mail: press@stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот  
When using data, please state the source